

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 33
Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите на ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово што ги вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските доказ и што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме дека кај побарувањата од купувачи (Белешка 17) во износ од 52.194 илјади денари, кај побарувањата за аванси (Белешка 18) во износ од 42.416 илјади денари и кај останатите побарувања (Белешка 20) во износ од 48.322 илјади денари, прикажани во извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2022 година постојат салда постари од една година во износ од 13.119 илјади денари кај побарувања од купувачи, салда постари од една година во износ од 25.000 илјади денари кај побарувања за аванси и салда постари од една година во износ од 44.906 илјади денари кај останатите побарувања на кои не е направена исправка на вредност. Постапувајќи на ваков начин Друштвото ги преценило побарувањата од купувачи и финансискиот резултат за истиот износ.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствената регулатива во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 27 Март 2023 година

Овластен ревизор

Ивана Атанасовска



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	7	401,404	297,458
Останати деловни приходи	8	12,944	16,103
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		11,475	2,920
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		356	257
Употребени сировини и помошни материј.	9	-298,375	-195,662
Плати и надоместоци од плати		-44,975	-37,218
Амортизација		-8,799	-8,032
Набавна вредност на трговски стоки		-1,350	-25,363
Останати деловни расходи	10	-54,236	-48,994
Добивка од редовно работење		18,444	1,469
Финансиски приходи	11	831	4,258
Финансиски расходи	12	-2,816	-2,579
Добивка пред оданочување		16,459	3,148
Данок од добивка		-1,519	
Нето добивка		14,940	3,148
Основна заработувачка по акција (денари)	23	296	62

Овие финансиски извештаи се усвоени од Одбор на директори на Друштвото на 15.03.2023 година и ги предложи за поднесување до Централниот Регистар на РМ



Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ЖИТО ПОЛОГАД, Тетово

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Нето добивка за периодот		14.940	3.148
Друга сеопфатна добивка:			
Промена на ревалоризациони резерви (раскнижување на земјиште)			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		<u>9</u>	<u>361</u>
Вкупна друга сеопфатна загуба		9	361
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		<u>14.949</u>	<u>3.509</u>

**Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	13	68.589	71.658
Нематеријални средства	13	35	
Вложувања расположл. за продажба	14	29.610	980
Вложувања во подружници	15	178.618	-
Вкупно долгорочни средства		276.852	72.638
Залихи	16	222.320	118.147
Побарувања од купувачи	17	52.194	38.595
Побарувања за аванси	18	42.416	29.585
Краткорочни финансиски средства	19	30.822	21.161
Останати краткорочни побарувања	20	48.322	197.047
АВР	21	801	1.372
Парични средства	22	3.933	58.749
Вкупно тековни средства		400.808	464.656
ВКУПНО СРЕДСТВА		677.660	537.294
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Основачки капитал		144.203	144.203
Сопствени акции		-11.147	-11.147
Законски резерви		72.935	72.936
Ревалоризациона резерва		710	701
Резерви за инвестиции		78.317	83.152
Нераспределена добивка		185.512	165.736
Траен капитал		470.530	455.581
Обврски по долгорочни кредити	24	37.271	
Обврски према добавувачи	25	41.406	13.425
Обврски за примени аванси	26	62.586	7.467
Обврски по краткорочни кредити	27	58.875	55.867
ПВР	28	1.190	1.190
Останати краткорочни обврски	29	5.802	3.764
Вкупно тековни обврски		169.859	81.713
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		677.660	537.294

Генерален извршен директор



Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Откупени сопствени акции	Ревалор. резерва	Законски резерва	Резерва за инвестиции	Нераспр. добивка	Вкупно
Состојба на 1.01.2022	143.073	-11.147	701	74.065	83.151	165.738	455.581
Сеофатна добивка							
Добивка за 2022 година		-	-			14.940	14.940
Прекнижување							
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност	-	-	9	-	-	-	9
Вкупна софатна добивка			9	-	-	14.940	14.949
Распределба за реинв.добивка					3.147	-3.147	
Пренос на акумулирана добивка					-7.981	7.981	
Прекнижување	1.130		-	-1.130	-		
Останато							
Состојба на 31.12.2021	144.203	-11.147	710	72.935	78.317	185.512	470.530
во илјади денари	Акцион. капитал	Откупени сопствени акции	Ревалор. резерва	Законски резерва	Резерва за инвестиции	Нераспр. добивка	Вкупно
Состојба на 1.01.2021	144.203	-11.147	340	72.935	70.399	175.135	451.865
Сеофатна добивка							
Добивка за 2021 година		-	-			3.148	3.148
Прекнижување							
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност	-	-	361	-	-	-	361
Вкупна софатна добивка			361	-	-	3.148	3.509
Распределба за реинв.добивка					12.752	-12.752	
Данок од добивка од продажба							
Прекнижување	-1.130		-	1.130	-		
Останато						207	207
Состојба на 31.12.2021	143.073	-11.147	701	74.065	83.151	165.738	455.581

Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК**
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
Парични текови од оперативни активности		
Нето загуба/добивка	14,940	3,148
Амортизација	8,799	8,031
Побарувања од купувачи	-13,599	46,895
Побарувања за дадени аванси	-12,831	27,070
Останати побарувања	148,720	-26,413
АВР	570	-869
Залихи	-104,173	40,403
Обврски према добавувачи	27,981	-8,120
Обврски за примени аванси	55,119	-5,177
Останати тековни обврски	2,045	938
ПВР	-	-3,487
Нето парични текови од оперативни активности	127,571	82,419
Парични текови од инвестициони активности		
Краткорочни финансиски средства	-9,661	46,540
Вложување во подружници	-207,239	-361
Вложувања расположливи за продажба	-9	
Нови набавки	-5,766	-7,083
Расход		
Нето парични текови од инвестициони активности	-222,675	39,096
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни кредити	13,434	-86,096
Краткорочни кредити	26,845	
Сведување на акции на објективна вредност	9	361
Останато промени на капиталот		207
Нето парични текови од финансиски активности	40,288	-85,528
Нето намалув./зголемув. на паричните средства	-54,816	35,987
Парични средства на почеток од годината	58,749	22,762
Парични средства на крајот од годината	3,933	58,749

Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо Жито Полог АД, Тетово во понатамошниот текст ("Друштвото"), основано е и работи во Република Македонија. Основна дејност на Друштвото која одговара на шифрата 10.61 е производство на мелнички производи.

Основната главнина на друштвото изнесува 2.863.127 ЕВРА поделена на 55.997 обични акции. Номиналната вредност на една обична акција изнесува 51,13 ЕВРА.

Друштвото има деловни активности на домашен и странски пазар, и со состојба на 31 декември 2022 година вработува 87 лица (2021:87).

Седиштето на друштвото на улица Маршал Тито број 134 Тетово.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финаисиските извештаи за 2022 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на производи и услугите. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.5. Тековно и инвестиционно одржување

Трошоците за тековно и инвестиционно одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на недвижностите,постројките и опремата.

3.6. Недвижности,постројки и опрема

Недвижностите,постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и резервирања поради општетување, доколку постои. Набавките на недвижностите,постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите,постројките и опремата се состои од фактурната вредност на набавените недвижностите,постројките и опремата зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Недвижностите,постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на Недвижностите,постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува Жито Полог АД Тетово се како што следи:

Градежни објекти	2,5-3 %
Опрема	5 - 25%
Транспортни средства	25%

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирано износ на средствата е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

3.8. Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Друштвото, со ограничен век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите останати трошоци се признаваат во добивки ли загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години.

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е безвредно, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за безвреднување.

Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално

нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евидентира во билансот на успех. Вложувањата во акционерските друштва во мнозинска сопственост и во придружените друштва се евидентирани според набавната вредност.

3.10. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедниечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.11. Залихи

Залихите на сировини, материјали и ситен инвентар се вреднуваат по набавни цени. Ситниот инвентар целосно се евидентира, како трошок при неговото издавање. Залихата на готови производи се евидентираат по цена на чинење или по нето реализациона вредност во зависност која е пониска. Нето реализирана вредноста ја претставува продажна вредноста во секојдневниот век на работа, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на залихите се одредува врз основа на методот просечни цени, а залихата на гориво има зиво по фифо метод.а. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директни материјали, директна работна сила, останатите директни трошоци и поврзани со нив општи производни трошоци.

3.12. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на

побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите.

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од три месеци.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок и придонес од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и на 2021 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на

придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Жито Полог АД Тетово во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што Жито Полог АД Тетово има вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

Жито Полог АД Тетово нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и не финансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и белоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност и ограничено време до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово врши редовно следење на кредитната задолженост.

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Показателот на задолженост на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити	96,146	55,867
Парични средства	-3,933	-58,749
Нето обврски по кредити	92,213	-2,882
Капитал и резерви	470,530	455,581
% на кредитна задолженост	19.60%	-0.63%

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	2022	2021
Финансиски средства		
Парични средства	3,933	58,749
Побарувања од купувачи	52,194	38,595
Останати побарувања,аванси и АВР	91,539	228,003
Краткорочни финансиски средства	30,822	21,161
	178,488	346,508
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	41,406	13,425
Останати тековни обврски,аванси и ПВР	69,579	12,421
Кредити	96,146	55,867
	207,131	81,713

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото невлегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-	-	24,562	3,046
УСД	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,562</u>	<u>3,046</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-2,456	-305	2,456	305
УСД	-	-	-	-
	<u>-2,456</u>	<u>-305</u>	<u>2,456</u>	<u>305</u>

6.7. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2022	2021
Финансиски средства		
<i>Некамајџоносни</i>		
Парични средства	3,933	58,749
Побарувања од купувачи	52,194	38,595
Останати побарувања, аванси и АВР	91,539	228,003
	147,666	325,347
<i>Камајџоносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	30,822	21,161
	30,822	21,161
	178,488	346,508
Финансиски обврски		
<i>Некамајџоносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	41,406	13,425
Останати тековни обврски, аванси и ПВР	69,579	12,421
	110,985	25,846
<i>Камајџоносни</i>		
Кредити	96,146	55,867
	207,131	81,713

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување		Намалување	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити	308	212	-308	-212
Земени кредити	-961	-559	961	559
	-653	-347	653	347

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на

Друштвото со состојба на 31 декември 2022 година.

31.12.2022 година

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	58.875	37.321	96.196
Обврски спрема добавувачи	41.406				41.406
Останати обврски,аванси и АВР	69.579	-	-	-	69.579
	110.985	-	58.875	-	207.181

31.12.2021 година

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	55.867		55.867
Обврски спрема добавувачи	13.425				13.425
Останати обврски,аванси и АВР	12.421	-	-	-	12.421
	25.846	-	55.867	-	81.713

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември:

31.12.2022 година

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	3.933				3.933
Побарувања од купувачи	39.075			13.119	52.194
Останати побарувања,аванси и АВР	21.633			69.906	91.539
	64.641	-	-	83.025	147.666

31.12.2021 година

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	58.749				58.749
Побарувања од купувачи	26.211			12.384	38.595
Останати побарувања,аванси и АВР	142.119			85.884	228.003
	227.079	-	-	98.268	325.347

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба на домашен пазар	389,575	264,100
Приходи од продажба на странски пазар	11,741	33,283
Останато	88	75
Вкупно	401,404	297,458

8. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од наемнини	4,935	5,563
Приходи од отпис на обврски	237	1,543
Приходи од субвенции	1,677	990
Останато	6,095	8,007
Вкупно	12,944	16,103

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	2022	2021
Материјали	296,204	192,702
Потрошени резервни делови	2,150	2,959
Потрошен ситен инвентар	21	1
Вкупно	298,375	195,662

10. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Потрошена енергија	30,154	12,366
Транспортни услуги	328	155
Поштенски и телефонски услуги	823	553
Услуги за одржување	1,950	2,347
Наемнини	557	1,791
Комунални услуги	956	1,040
Трошоци за реклама и пропаганда	854	24
Осигурување	930	1,061
Банкарски услуги	1,504	488
Трошоци за репрезентација	1,168	1,142
Надоместоци за службени патувања	378	235
Останати трошоци на работењето	7,925	7,426
Расходи од отпис на побарувања	7	15,969
Исправка на вредност на залихи	4,571	2,106
Останато	2,131	2,291
Вкупно	54,236	48,994

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од камати	775	4,108
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	52	50
Приходи од курсни разлики	4	100
Вкупно	831	4,258

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Расходи од камати	2,711	2,378
Расходи од курсни разлики	105	201
Вкупно	2,816	2,579

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Набавна вредност на недвижностите,постројките и опремата и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2022 година се како што следи:

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средсва
Набавна вредност						
Состојба 1.01.2022	7,893	258,945	184,639		451,477	440
Нови набавки			18	5,711	5,729	35
Пренос од инвестиции		1,794	3,808	-5,602	0	
Продажба/расход			-245		-245	
Состојба на 31.12.2022	7,893	260,739	188,220	109	456,962	475
Исправка на вредност						
Состојба 1.01.2022	-	211,207	168,612		379,819	440
Амортизација	-	3,793	5,006		8,799	
Продажба/расход	-		-245		-245	
Состојба 31.12.2022	-	215,000	173,373	-	388,373	440
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2022	7,893	45,739	14,847	109	68,589	35

ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средсва
Набавна вредност						
Состојба 1.01.2021	7.606	259.507	178.889	1.775	447.777	440
Нови набавки	287			6.796	7.083	
Пренос од инвестиции		58	6.736	-6.796		
Продажба/расход		-620	-989	-1.775	-3.384	
Состојба на 31.12.2021	7.893	258.945	184.636		451.477	440
Исправка на вредност						
Состојба 1.01.2021	-	208.331	165.066	1.775	375.172	440
Амортизација	-	3.496	4.535	-	8.031	
Продажба/расход	-	-620	-989	-1.775	-3.384	
Состојба 31.12.2021	-	211.207	168.612	1.775	379.819	440
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2021	7.893	47.738	16.024		71.658	

14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Жито Лукс АД Скопје	6	6
Комерцијална банка АД Скопје	983	974
Такси Ремонт Загреб	28.621	
Вкупно	29.610	980

15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	2022	2021
Жито Полог Загреб Доо	178.618	-
Вкупно	178.618	-

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ЗАЛИХИ**во илјади денари**

	2022	2021
Материјали	189,657	98,760
Резервни делови	1,599	1,528
Ситен инвентар и залиха на амбалажа	5,902	4,384
Готови производи	26,247	14,689
Стоки во продавница	-	22
	<u>223,405</u>	<u>119,383</u>
Минус - Исправка на вредност	-1,085	-1,236
Вкупно	<u>222,320</u>	<u>118,147</u>

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**во илјади денари**

	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	57,654	46,615
Побарувања од купувачи во странство		
	<u>57,654</u>	<u>46,615</u>
Минус - исправка на вредност	-5,460	-8,020
Вкупно	<u>52,194</u>	<u>38,595</u>

18. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ**во илјади денари**

	2022	2021
Побарувања за дадени аванси во земјата	42.355	25.000
Побарувања за дадени аванси во странство	61	4.585
	<u>42.416</u>	<u>29.585</u>
Вкупно	<u>42.416</u>	<u>29.585</u>

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
ЦИП Продукт	102	102
ТИМ Доо Скопје	1,059	1,059
Орка Холдинг АД Скопје	17,358	12,000
Кара Доо Скопје	12,303	8,000
Вкупно	30,822	21,161

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Побарувања за ДДВ	1.765	2.795
Побарувања за превземен долг ЗК Пелагонија	44.906	46.403
Побарувања за превземен долг КАРА	1.450	
Побарувања за данок од добивка	-	4.672
Побарувања од продажба на удел	-	142.980
Побарувања од вработените	201	197
Вкупно	48.322	197.047

21. АВР

во илјади денари	2022	2021
Однапред платени трошоци	801	1,372
Вкупно	801	1,372

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметка	3,242	49,998
Благајна	80	94
Девизни сметки	611	8,657
Вкупно	3,933	58,749

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

23. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31 декември 2022 година која е добиена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од 14.940 МКД илјади денари (2021: МКД 3.148 илјади) и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 50.498 (2021: 50.498) пресметано е како што следи:

Добивка расположлива за имателите на акции

во илјади денари	2022	2021
Добивка/загуба за годината	14,940	3,148
Пондериран процесен број на обични акции	50,498	50,498
Основна заработка по акции	296	62

Просечен број на обични акции

во број на акции	2022	2021
Издадени акции на 1 јануари	50,498	50,498
Ефект од откупени сопствени акции		
Просечен број на акции на 31 декември	50,498	50,498

24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022	2021
Стопанска банка АД, Битола	19.300	
ТТК Банка	28.778	
Стопанска банка АД, Скопје	33.068	10.000
Силк Роуд банка АД Скопје	11.868	10.705
Шпаркасе Лизинг	3.132	3.132
	96.146	23.837
Тековна доспеаност	-58.875	-23.837
Вкупно	37.271	

Како обезбедување за добиените кредити од домашни банки, заложен е дел од градежните објекти.

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ОБВРСКИ ПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски према добавувачи во земјата	16,844	10,378
Обврски према добавувачи во странство	24,562	3,047
Вкупно	41,406	13,425

26. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2022	2021
Примени аванси во земјата		2.713
Нефактуриран прием на пченица од ЗК Пелагонија	59.329	
Примени аванси во странство	3.257	4.754
Вкупно	62.586	7.467

27. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022	2021
Македонска банка за обнова и развој		6.150
Силк Роуд Банка		15.078
Стопанска банка АД Скопје		10.000
Шпаркасе Лизинг		802
		32.030
Тековна доспеаност	58.875	23.837
Вкупно	58.875	55.867

27. ПВР

во илјади денари	2022	2021
Однапред пресметани трошоци	1,190	1,190
Вкупно	1,190	1,190

ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

28. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски спрема вработените	3.801	3.255
Обврски за даноци	1.495	
Обврски за камати	<u>506</u>	<u>509</u>
* Вкупно	<u><u>5.802</u></u>	<u><u>3.764</u></u>

29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31декември2022 година се следните:

во денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
УСД	57.65	54.43
ЕУР	61.49	61,49

30. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите акционери и нивните поврзани страни. Друштвото нема трансакции со поврзани страни.

31. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31декември 2022 години нема судски постапки покренати против Друштвото, со што до датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања за потенцијални загуби по тој основ . Раководството на Друштвото ги анализира можните ризици од загуба по основ на судски спорови кои би можеле да се појават во иднина.

32. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.